



"Ништо не е случајно во Бога. Бог одредил на тој начин и вие да се восовршувате во растот Христов. Затоа денес сите заедно, со нас архијерејите, свештенството, во Христа Ѓаконството и целиот овој верен народ, од благодарност за сè, да му вознесеме Нему слава, чест и поклонение, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во сите векови. Амин", истакна во својата беседа новиот владика на МПЦ, Епископ Полјански г. Пимен.



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ДАРОТ НА СОБОРНОСТА ГО ЈАКНЕ ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТИЈАНСТВОТО

Со ракоположувањето на Епископ Полјански г. Пимен, Македонската православна црква стана уште побогата, поживотворна, поотпорна и доследна на традицијата, која продолжува да ја негува. Имено, прославата на 1100-годишнината на еден од најстарите македонски манастири "Св. Наум Охридски", покажа дека МПЦ мина во офанзива, која мораше многу порано да се случи. Но, мудроста вели дека потегот кој ќе се повлече треба однапред да се обмисли. И затоа, во овој момент, непријателот се чувствува дека е обезглавен, ранет и кржави, иако доблеста на предавниците и на расколниците е жива сè додека има сесрдна поддршка од "подбучнувачот". Во тој контекст е и пораката на Поглаварот на Македонската православна црква, Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан.

"Треба да внимаваме на кого подаваме раце и навре-



ме да ги препознаеме 'волците во овчи кожи'. На македонското духовно стадо отсекогаш, а особено денес му требаат вистински оддадени пастири, кои ќе го чуваат нашиот народ и Црква од надворешни, но и од внатрешни непријатели", истакна Неговото Блаженство.

ВАЖНОСТА И ОДГОВОРНОСТА

Со света божествена литургија која се одржа во катедралната црква "Света Софија" во Охрид, Светиот архијерејски синод на МПЦ, го прими новиот член на Синодот, Епископ Полјански г. Пимен.

"Секој совршен дар е од Бога. Знам дека овој епископски дар со ништо не сум го заслужил, туку само поради вашите молитви и поради потребите на нашата Црква", изјави по хиротонисувањето новиот владика Пимен.

"Се собравме повторно во црквата на македонските светители и архиепископи, по повеќе од 200 години смилено да посведочиме за нашето постоење, како жива Црква која раѓа нови пастири, кои никогаш нема да го остават својот народ", рече г. Пимен, заблагодарувајќи му се на Синодот на МПЦ за дадената доверба.

"Во Вашата личност, брате Пимене, нашата Црква добива не само млад архијереј, туку и проверен работник на македонската нива Господова", му се обрати Поглаварот на МПЦ, Г.Г. Стефан, кој потенцираше дека на многумина им пречи македонската вистина.

По овој повод Неговата

Преосветеност владиката Пимен ја обзнани уште и својата беседа.

Возљубени во Господа браќа и сестри

"Никој од врзаните со телесни похоти и страсти не е достоин да приоѓа, или да се приближи, или да Ти служи Тебе, Цару на славата; зашто, да Ти се служи Тебе е нешто големо и страшно и за самите небесни сили".

Овие литургиски зборови, Светите Василиј Велики и Јован Златоуст ни ги оставиле, нам на свештенослужителите, пред многу векови, а секогаш се актуелни и повторно и повторно нè потсетуваат за важноста и одговорноста кои ги носи секој свештен чин, а особено епископскиот, потсетува новиот владика на МПЦ.

"Самиот Христос, Бог наш, е Оној Кој што принесува и се принесува. Но, кога ќе погледнам на овој собор на живи и конкретни личности собрани на оваа света Евхаристија, во вас наоѓам извор на сила и храброст за да застанам пред престолот на Живиот наш Бог. Да застанам пред престолот и да Го молам Единствениот, Господ, Бог наш, Кој владее над небесните и земните, Кој е носен на херувимски престол; Кој е Господ на серафимите и Цар на Израилот, а и вас да ве замолам, заедно да ја принесеме молитвата, та Бог како Единствен Благ и благопослушлив, не според моето достоинство ами по вашите молитви да погледне на мене, грешниот и непотребен раб Свој, и да ја исчисти мојата душа и срце од лукава совест и да ме оспособи со силата на Светиот Свој Дух, облечен во благодетта на епископството, да застанувам пред светата Трпеза и да ги свештенодејствувам светото Тело и Крв на Христа Бога. Да се помолиме како собор, зашто верни се Христовите зборови: каде се двајца или тројца собрани во Мое име, таму сум и Јас посреде нив (Мат. 18, 20.), та Бог, Кој е тука посреде нас по вашите молитви да ми даде и сила и мудрост правилно да го предавам и да раководам со словото на Не-

говата Вистина во сите денови од мојот живот", вели во својата беседа Епископ Полјански г. Пимен.

Ги просам вашите молитви како собор, затоа што денешниот собор е идентичен на оној собор, собран околу светиот апостол Петар, на денот



на светата Педесетница во Ерусалим, односно на денот на раѓањето на Црквата Божја.

"Велам идентичен, затоа што и тогаш беше присутен Дарот на Светиот Дух, испратен на апостолите како полнота на сите дарови потребни за наше спасение во Црквата, а и денес истиот тој Дух во истата сила и полнота е повторно присутен, во мојата лична Педесетница. Секој совршен дар е од Бога. Даровите се различни, но Дародавецот е еден и ист вчера, денес и во сите векови. Тогаш дарот на чудотворство, денес, дарот на смирение. Дар, затоа што знам дека со ништо не сум го заслужил дарот на епископството, ами поради вашите молитви и поради потребите на Црквата го добивам", беседи г. Пимен.

"Му благодарам на Бога и на сите Македонски светители - нагласува новиот ракоположен епископ - чиј спомен денес го славиме, што токму во оваа црква посветена на Премудроста Божја, на онаа Премудрост која многу пати низ историјата нè оумудрувала и преку тоа нè одржала како Црква и народ

и покрај сите тешки премрежија и негирања кои од нашето постоење нè следат низ сите векови на нашето битие, па сè до денешниот ден, се собравме денес и тука".

Тој потенцира дека собирањето во црквата "Света Софија" во Охрид, во Црквата

"Ви благодарам затоа што гледајќи ве уште еднаш ми се потврдува вистината дека епископството треба да се подразбира така како што го подразбирал и светиот апостол Павле кога рекол: секому бев сè та некако да го придобијам. Токму овие зборови на Светиот апостол ми го даваа оној елан сите овие години да се трудам и овие зборови во дело да ги спроведам. Верувам дека плод на тоа е и оваа доверба која ми ја дава Светиот архијерејски синод на МПЦ, а и вашата доверба која денес ја потврдите со вашето присуство тука. Ви благодарам Вам, браќа архијереји, за дадената доверба и јас да се причислам кон Вас, нашите архипастири.

На мојот духовен отец митрополитот Наум, а од утре и



на охридските и македонските архиепископи, повторно, по повеќе од двесте години, претставува непрекинато сведочење за апостолското преемство и Божјата Промисла за нас, за нашето посебно црковно постоење.

ПЛОД НА ДОВЕРБА

"Се собравме да докажеме дека постоиме како жива Црква и народ. Како жива Црква која раѓа нови епископи, нови пастири кои, како и низ историја, така и сега, нема да го остават својот народ како наемници, туку како добри пастири ќе бидат подготвени душата своја да ја положат за овците свои, подобно на Добриот Пастир од параболата Христова. Да ја положат душата своја и со тоа да го оправдаат вашето достоинство, изговорено денес тука, а и на секоја хиротонија", вели г. Пимен, кој им заблагодари на сите, кои "од разни страни притекнаа со различноста на вашите личности во возраст, пол, евокација, националност, да го обогатите овој собор".

сотрудник на нивата Христова, затоа што духовно ме роди, благодарност и ветување дека нашата заемна доверба и соработка ќе продолжат и ќе дадат плод на почвата на МПЦ, затоа што таа почва е напоена со крвта на светите Петнаесет Тивериополски свештеномаченици по чии молитви го добивме и го негуваме дарот на соборноста.

Благодарност до Вас, Ваше Блаженство, под чие будно око духовно растевме сите овие години и затоа што најдовме место во Вашата визија за посвршен пастирски развој на нашата помесна Црква и во нејзиниот вонреден удел во јакнењето на единството на севкупното Православие", вели во својата прва беседа по хиротонисувањето Епископот г. Пимен.